

ЏУДО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА



ПРАВИЛНИК
за работа на ДАН Комисијата

Скопје, 2018 година

Врз основа на член 34 од Статутот на Џудо Федерацијата на Македонија, извршниот одбор на Федерацијата на својата седница одржана на ден 13.10.2018 година, го донесе следниот:

ПРАВИЛНИК
за работа на ДАН Комисијата

ОПШТИ ОДРЕБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдува работата на ДАН Комисијата, начинот, постапката, и условите за напредување во појаси - степени

Член 2

ДАН Комисијата е помошно тело на Џудо Федерацијата на Македонија и брои 5 (пет) члена.

ДАН Комисијата ја избира Извршниот Одбор од редот на највисоките ДАН степени од државата, при што истите треба да имаат најдобри познавања на Џудо вештината.

Мандатот на членовите на ДАН Комисијата трае 4 (четири) години и истите може да бидат повеќе пати избирани.

Член 3

Од членовите на ДАН Комисијата, членот со највисок мајсторски степен се избира за претседател на ДАН Комисијата.

Член 4

ДАН Комисијата работи на седници, на кои се води записник.

Седниците се одржуваат по потреба, но најмалку два пати годишно.

Седниците ги закажува и води Претседателот на ДАН Комисијата.

Седниците можат да се одржуваат и со посредство на електронските комуникации: интернет, телефонски врски, видео итн.

Учеството, записникот и гласањето од таквата седница треба да бидат авторизирани по седницата.

Член 5

Одлуките на ДАН Комисијата се донесуваат на седници на кои се присутни повеќе од половината нејзини членови, со мнозинство на гласови, од присутните членови.

По еден примерок од сите пишувани материјали кои произлегуваат од работењето на ДАН Комисијата задолжително се доставуваат до архивата на Федерацијата.

Член 6

Заради остварување на својата основна цел, испитување на степенот на познавање на Џудо техниката и теоријата, Претседателот на ДАН Комисијата формира комисија од 3 (три) члена која треба да го спроведе најавениот испит, согласно усвоената програма за полагање на појаси на ЏФМ, а може да присуствува и целата ДАН Комисија.

Член 7

ДАН Комисијата согласно правилата на Европската Џудо Унија (EJU) и Меѓународната Џудо Федерација (IJF), може да организира испити максимум до мајсторски појас - степен 5 –ти ДАН.

Испитите за 6-ти, 7-ми и 8-ми ДАН ги организира Европската ЏУДО Унија, додека испитите за 9-ти и 10-ти ДАН ги организира Меѓународната Џудо Федерација.

Доколку некој џудист се стекнал со повисок појас пред некоја странска држава, добиената диплома ја верифицира ДАН Комисијата при ЏФМ и истиот појас се заведува во регистарот за ДАН појаси на ЏФМ.

Доколку некој џудист сака да полага за повисок степен во некоја странска земја, истиот задолжително треба да го образложи ова свое барање (работа, подолг престој, студии итн.) и задолжително треба да побара согласност од ДАН Комисијата при ЏФМ.

Џудо Федерацијата води посебен регистар за носители на ученички појаси (КЈУ) и посебен регистер за носители на мајсторски појаси (ДАН)

Член 8

Секој кандидат за полагање за појас пополнува образец – пријава која што е составен дел од овој правилник:



Об. бр. 03/ДЖ-КЈУ

ПРИЈАВА
ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗА ЖОЛТ(5), ПОРТОКАЛОВ(4), ЗЕЛЕН(3), СИН(2) ПОЈАС

1. Презиме, татковско име и име	
2. Датум и место на раѓање	
3. Адреса и телефон	
4. Матичен клуб	
5. Со кого се бави од	
6. Свесен	
7. Се повишува до појас на КЈУ	

Место: _____ Подносител на пријава: _____
20 _____

Лични спортски резултати:

Првенства	Година	Резултат

Кандидатот врз основа на напредувачките резултати има освоено _____ поени.



МИСЛЕЊЕ НА МАТИЧНИОТ ТРЕНЕР

Врз основа доставената спортска биографија(освоени медали и сл.) од страна на кандидатот како и степенот на совладување на принципите и тематиките во џудо:

A. Кандидатот е подготвен да полага за ПРВ ЦИКЛУС за _____ појас КЈУ
ВТОР ЦИКЛУС за _____ појас КЈУ

Тренир: _____

Претседател на Џудо Клуб

Дата: _____ 20____ год. МП _____

Потпис

Бр. _____

ЗАВЕЛЕШКИ на испитната комисија:

ЗАКЛУЧОК

A. Кандидатот со успех положи ПРВ ЦИКЛУС за _____ појас.
Кандидатот со успех положи ВТОР ЦИКЛУС за _____ појас.

1. Претседател на Комисија: _____ 2. Член: _____ 3. Член: _____

Согласно правилата на регулирање на појас(оци) член е досега испитан за појас(оци) на два циклуса
За положени ПРВ ЦИКЛУС кандидатот добил појас(оци)
За положени ВТОР ЦИКЛУС кандидатот добил појас(оци) и појас(оци) соодветно



Об. бр. 03/ДЖ-КЈУ

ПРИЈАВА
ЗА ПОЛАГАЊЕ ЗА БАВЕЛЕН ПОЈАС – СТЕПЕН 1 КЈУ

1. Презиме, татковско име и име	
2. Датум и место на раѓање	
3. Адреса и телефон	
4. Матичен клуб	
5. Со кого се бави од	
6. Свесен	
7. Се повишува до појас на КЈУ	1 КЈУ каков позн (кандидат мајсторски)

Место: _____ Одговорност на тренерот: _____
20 _____

Лични спортски резултати:

Првенства	Година	Резултат

Кандидатот врз основа на напредувачките резултати има освоено _____ поени.

Тренирско искуство – практична работа во клуб/клубови

Име на клуб	Функција	Дата од	Дата до



Својско искуство:

Име	Дата

Приреден како спортски работник во џудо:

Функција	Дата

МИСЛЕЊЕ НА МАТИЧНИОТ ТРЕНЕР

Врз основа доставената спортска биографија(освоени медали и сл.) од страна на кандидатот како и степенот на совладување на принципите и тематиките во џудо:

A. Кандидатот е подготвен да полага за ПРВ ЦИКЛУС за _____ појас КЈУ
ВТОР ЦИКЛУС за _____ појас КЈУ

Тренир: _____



Претседател на Џудо Клуб

Дата: _____ 20____ год. МП _____

Потпис

Бр. _____


МАТИЧНИОТ ТРЕНЕР

ЗАКЛУЧОК

A. Кандидатот со успех положи ПРВ ЦИКЛУС за _____ појас.
Кандидатот со успех положи ВТОР ЦИКЛУС за _____ појас.

1. Претседател на Комисија: _____ 2. Член: _____ 3. Член: _____

Согласно правилата на регулирање на појас(оци) член е досега испитан за појас(оци) на два циклуса
За положени ПРВ ЦИКЛУС кандидатот добил појас(оци)
За положени ВТОР ЦИКЛУС кандидатот добил појас(оци) и појас(оци) соодветно

 УДО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
MACEDONIAN JUDO FEDERATION

ОК. бр. 11/2021 дан

П Р И Ј А В А
ЗА ПОЛАГАЊЕ МАЈСТОРСКИ ПОЈАС – СТЕПЕН ДАН

1. Писмено, соопштво име и презиме:
 2. Датум и место на раѓање:
 3. Адреса и телефон:
 4. Земство/клуб:
 5. Со кого се барајте од:
 6. Својот ДАН:
 7. Со кого/како да постојат на ДАН:

Поднесител на пријавата:
 Место: _____

Лични спортист резултати:


Повест	Година	Резултат

Кандидатот врз основа на напредувањето резултатите има освоено _____ поени.

Тренерско искуство – практична работа во клуб/клубови:

Име на клуб	Функција	Дата од	Дата до

1

 УДО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
MACEDONIAN JUDO FEDERATION

Судишко искуство:

Име	Дата

Приредил како спортист работил во УДО:

Функција	Дата


МИСЛЕНЕ НА МАТЕРИНОТ ТРЕНЕР

Врз основа доставената спортист бестрајабилностен изјавил и с.л. од страна на кандидатот како и својот во кандидатите на пријавата и поднесител на пријавата:

А. Кандидатот е подготвен да постојат со _____ поени, кој
 ВТОР-СТЕПЕНСКИ на _____ клуб

Тренер: _____

2

 УДО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА
MACEDONIAN JUDO FEDERATION

Претседател на УДО клуб

Дата _____ год. МП _____

Потпис: _____
Бр. _____

МАЈСТОРСКИ на испитната комисија:

ЗАКЛУЧОК

А. Кандидатот со успех постојат ПРВ-СТЕПЕНСКИ на _____ клуб.
 Кандидатот со успех постојат ВТОР-СТЕПЕНСКИ на _____ клуб.

1. Претседател на комисија: _____ 2. Член: _____ 3. Член: _____

3

Член 9

Напредувањето во Џудо појаси – степени е согласно возраста, времето на вежбање поминато во претходниот стекнат појас – степен, успехот на натпреварувачки план, познавањето на Џудо практиката и теоријата, и е поделено на:

- Програма за ученички (КЈУ) појаси
- Програма за мајсторски (ДАН) појаси
- Програмите на предлог од ДАН комисијата ги донесува извршниот одбор на ЦФМ.

Член 10

ДАН Комисијата на барање од клубовите дава согласност за одржување на испити за ученички појаси до син појас (2- КЈУ). ДАН Комисијата е должна да испрати еден член да присуствува на спроведувањето на испитот, при полагање за појаси.

Право на испитување при полагање за ученички појаси (од жолт до син), има тренерот на клубот, кој треба да е носител на минимум мајсторски црн појас 1 – ДАН, заверен во ДАН регистреот на ЦФМ.

Испитот за доделување на мајсторски појас (кафеав, 1 КЈУ) и испитите за доделување на мајсторски (црн појас) појаси до 5-ти ДАН ги спроведува ДАН Комисијата согласно усвоениот правилник.

За положените појаси по завршување на полагањето, кандидатите кои успешно го положиле испитот за определениот појас, добиваат потврда за истиот, а по список и налог на ДАН Комисијата ќе бидат изготвени адекватни дипломи од

ЏФМ и истите ќе бидат заведени во регистарот за ученички/мајсторски појаси-степени на ЏФМ.

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Програмата за напредување на ученичките појаси е поделена на пет групи кои заедно ја сочинуваат основата на џудо – техника и оваа програма е наречена ГО КЈО (пет принципи)

Со цел да се обезбеди континуитет во напредувањето и подобро совладување на предвидени техники - за соодветен Кју појас, испитот за ученички појаси (од 5 до 1 Кју) може да се полага и во два циклуси - односно полагање на половина од вкупниот број на техники предвидени за соодветен појас, за кое кандидатот добива **потврда** за положен прв циклус - што претставува прв степен на преод од еден во друг појас.

На следното редовно полагање, кандидатот кој има потврда, го полага преостанатиот дел од програмата за соодветниот појас и по успешната презентација се стекнува со **Диплома** за соодветен ученички појас.

Дискреционо право на Комисијата е дали ќе додели потврда или диплома, во зависност од нивото на познавање на џудо програмата.

I УЧЕНИЧКИ (КЈУ) ПОЈАСИ

- жолт појас (5 КЈУ)
- портокалов појас (4КЈУ)
- зелен појас (3 КЈУ)
- син појас (2 КЈУ)
- кафеав појас (1 КЈУ)

Право на полагање ученички појаси (КЈУ) се стекнува:

- за 5 КЈУ, по 4 месеци редовно вежбање
- за 4 КЈУ, 6 месеци по испитот за 5 КЈУ
- за 3 КЈУ, 8 месеци по испитот за 4 КЈУ
- за 2 КЈУ, 10 месеци по испитот за 3 КЈУ
- за 1 КЈУ, 12 месеци по испитот за 2 КЈУ

II МАЈСТОРСКИ (ДАН) ПОЈАСИ

Програмата за напредување на мајсторски појаси е поделена на:

- Прв степен – Црн појас (1 ДАН)
- Втор степен – Црн појас (2 ДАН)

- Трет степен – Црн појас (3 ДАН)
- Четврти степен – Црн појас (4 ДАН)
- Петти степен – Црн појас (5 ДАН)
- Шести степен – Црвено бел појас (6 ДАН)
- Седми степен – Црвено бел појас (7 ДАН)
- Осми степен – Црвено бел појас (8 ДАН)
- Деветти степен – Црвен појас (9 ДАН)
- Десетти степен – Црвен појас (10 ДАН)

Право на полагање на мајсторски појаси (ДАН) се стекнува

- 1 ДАН, 1 година по стекнување на 1 КЈУ- минимум 15 години возраст
- 2 ДАН, 2 години по стекнување на 1 ДАН – минимум 17 години возраст
- 3 ДАН, 3 години по стекнување на 2 ДАН – минимум 20 години возраст
- 4 ДАН, 4 години по стекнување на 3 ДАН – минимум 24 години возраст
- 5 ДАН, на предлог на ДАН КОЛЕГИУМ на ЦФМ – минимум 29 години возраст
- За полагање за мајсторски ДАН степен (1до 5) можат да се пријават сите кандидати, кои се цудо субјекти (натпреварувачи, судии, тренери, функционери)
- **Кандидатите-натпреварувачи** морат да ги исполнат следните критериуми:

А) натпреварувачки резултати – со над 120 поени ,се исполнува критериум за стекнување на услов за полагање .

Национални натпревари – државни првенства

Кадети: 1. место – 40 поени, 2. место - 30 поени, 3. место – 20 поени.

Јуниори : 1. место – 50 поени, 2. место – 40 поени, 3. место – 3- поени.

Сениори – 23 години 1. место – 60 поени, 2. место 50 поени, 3. место – 60 поени

Меѓународни натпревари

Кадети: 1. место – 60 поени, 2. место - 50 поени, 3. место – 40 поени.

Јуниори : 1. место – 70 поени, 2. место – 60 поени, 3. место –50- поени.

Сениори – 23 год. 1. место – 100 поени, 2. место 85 поени, 3. место – 70 поени

Б) Кандидатите кои не се активни натпреварувачи:

1 ДАН, 2 година по стекнување на 1 КЈУ- минимум 20 години возраст

- 2 ДАН, 4 години по стекнување на 1 ДАН – минимум 25 години возраст
- 3 ДАН, 6 години по стекнување на 2 ДАН – минимум 30 години возраст
- 4 ДАН, 8 години по стекнување на 3 ДАН – минимум 35 години возраст
- 5 ДАН, на предлог на ДАН КОЛЕГИУМ на ЦФМ – минимум 45 години возраст .

Член 11

ДАН Комисијата може да додели и **почесен мајсторски појас** - степен, само еден степен повисок од оној што го поседува одреден цудо субјект (врвен натпреварувач, спортски работник, тренер, судија или истакнат научен соработник...)

На едно лице може да му биде доделен почесен појас - степен само еднаш во десет години .

Член 12

Секој клуб е должен за секое одржување на испитот за ученички појаси – од жолт до син, задолжително да ја извести ДАН Комисијата и да побара претставник од истата - кој што ќе присуствува на полагањето. Исто така, клубот е должен после одржувањето на испитот за ученички појаси – степени, во присуство на член од ДАН Комисијата, да достави список на положените кандидати, со назнака за кој појас положиле, со цел истите да бидат внесени во регистерот на ученички појаси.

Член 13

Таксата за полагање за ученички (КЈУ) појаси од (жолт до син) изнесува 10 евра (во денарска противвредност по среден курс на НБРМ).

Таксата за полагање за кандидат мајсторски (кафеав појас) (1КЈУ) изнесува 25 евра (во денарска против вредност по среден курс на НБРМ).

Член 14

Таксата за полагање за мајсторски (црн појас) изнесува 50 евра (во денарска против вредност по среден курс на НБРМ) во која цена е пресметана и цената на дипломата, доколку кандидатот го положи испитот за соодветниот појас.

За секој наредн ДАН степен кандидатите се должни да уплатат 100 евра (во денарска против вредност по среден курс на НБРМ).

Таксите за полагање на ученички и мајсторски појаси се уплаќаат на жиро сметка на ЦФМ.

Член 15

Секој кандидат задолжително мора да ги пополни обрасците предвидени со овој Правилник – пријава ОБ.01/ДК, ОБ.02/ДК, ОБ.03/ДК (составен дел на Член 8 од овој правилник), најдоцна седум дена пред одржувањето на испитот.

Пријавата се поднесува до Цудо Федерацијата на Македонија (ЦФМ) со назнака за ДАН Комисијата, најдоцна седум дена пред претходно закажаниот термин од страна на ДАН Комисијата. Канцеларијата на ЦФМ е должна за секој пријавен кандидат да достави потврда од дисциплинската комисија на ЦФМ во која треба да стои одредба дека против кандидатот не е изречена дисциплинска мерка или не се води дисциплинска постапка. Доколку е изречена дисциплинска мерка или доколку е покрената и се води против него дисциплинска постапка, кандидатот не може да се пријави за полагање на повисок појас – степен.

Член 16

ДАН Комисијата е должна претходно да ја разгледа пристигната документација (пропишана со овој Правилник) и записнички да констатира дека се исполнети условите и критериумите пропишани со овој Правилник.

Кандидатот за полагање на ученички/мајсторски појас е должен да се појави на полагањето во бело Цудо-ги кимоно, кое треба да биде чисто, испрано, пеглано и во склад со неговите телесни мерки (висина и тежина), согласно цудо кодексот.

Цудо Федерацијата е должна од прибавените парични средства од полагање за 1КЈУ и ДАН степените, 20% од средствата да му исплати на клубот каде што ќе се одржува полагањето, 20% од паричните средства да ги задржи ЦФМ како надомест за административни трошоци на Федерацијата и 60% од паричните средства да се исплатат како надомест на дневни трошоци за ДАН Комисија што ќе го спроведе полагањето.

Член 17

По успешно завршените испити за полагање за повисоки појаси – степени кандидатите добиваат соодветна диплома (за: жолт, портокалов, зелен, син, кафеав, црн и итн...)

Дизајнот на дипломите го утврдува извршниот одбор на ЦФМ на предлог на ДАН Комисијата.

На дипломите за кандидатите за мајсторски појас – кафеав 1 КЈУ и за мајсторските појаси (ДАН) стои печатот на Џудо Федерацијата на Македонија, додека за ученичките појаси од жолт до син, стои печатот на клубот кој што го пријавил и одржал полагањето.

Член 18

По успешно завршениот испит за мајсторски појаси Џудо Федерацијата на Македонија е должна во рок од 30 дена да го достави списокот со новите мајстори до ЕЏУ (EJU) и ИЏФ (IJF).

Член 19

Овој правилник стапува на сила со денот на донесувањето. Со донесување на овој правилник престанува да важи Правилникот од 29.01.2017 год.

Џудо Федерација на Македонија
Претседател, Зегљул Реџеџи

